

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ВИВЕКА Бетеилигунген ГмбХ (VIVECABeteiligungen GmbH), друштво со ограничена одговорност организирано во согласност со законите на Австрија, со седиште на Шотенринг 30, 1010 Виена, Австрија, доставено преку Адвокатско друштво Поленак од Скопје, на седницата одржана на ден 05.05.2021 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која ВИВЕКА Бетеилигунген ГмбХ (VIVECABeteiligungen GmbH), друштво со ограничена одговорност организирано во согласност со законите на Австрија, со седиште на Шотенринг 30, 1010 Виена, Австрија ќе стекне контрола над Теледок Холдинг ГмбХ (TeleDoc Holding GmbH), друштво организирано во согласност со законите на Австрија, со седиште во Абсбергасе 31/10, 1100 Виена, Австрија врз основа на одлука на содружниците со која и се доделуваат специјални права на вето на ВИВЕКА Бетеилигунген ГмбХ во Собирот на содружници на Теледок Холдинг ГмбХ, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата на 14.04.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од ВИВЕКА Бетеилигунген ГмбХ (VIVECABeteiligungen GmbH), друштво со ограничена одговорност организирано во согласност со законите на Австрија, со седиште на Шотенринг 30, 1010 Виена, Австрија со која ВИВЕКА Бетеилигунген ГмбХ, ќе стекне контрола над Теледок Холдинг ГмбХ (TeleDoc Holding GmbH), друштво организирано во согласност со законите на Австрија, со седиште во Абсбергасе 31/10, 1100 Виена, Австрија врз основа на одлука на содружниците со која и се доделуваат специјални права на вето на ВИВЕКА Бетеилигунген ГмбХ во Собирот на содружници на Теледок Холдинг ГмбХ.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

Примарна деловна активност на ВИБЕКА Бетеилигунген ГмбХ е стекнување, држење, управување и располагање со средства, т.е. учества во други друштва и субјекти.

ВИБЕКА Бетеилигунген ГмбХ е во индиректна сопственост на ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП АГ (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), со седиште во Шоттенринг 30, 1010 Виена, Австрија, (во понатамошниот текст: ВИГ) кое заедно со неговите зависни друштва е една од најголемите светски осигурителни групи во Централна и Источна Европа.

ВИГ има три зависни друштва во Северна Македонија:

- 1) Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп, со регистрирано седиште на 11-ти Октомври бр. 25, Центар, Скопје, Северна Македонија, активно во Неживотно осигурување, реосигурувањепроценка на ризици и штета, активности на осигурителни агенти и осигурителни посредници;
- 2) Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје, со регистрирано седиште на Борис Трајковски бр. 62, Кисела Вода, Скопје, Северна Македонија, активно во Неживотно осигурување; и
- 3) Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп Скопје, со регистрирано седиште на 11-ти Октомври бр. 25, кат 8, Центар, Скопје, Северна Македонија, активно во Животно осигурување.

Теледок Холдинг ГмбХ е владејачко друштво на Теледок групата. Теледок Холдинг ГмбХ примарно е активен во посредување на медицински консултации и медицинска помош по телефон или преку видео и медицинска помош по телефон и видео.

Теледок Холдинг ГмбХ има индиректна сопственост на мнозинско капитално учество во едно регистрирано зависно друштво во Република Северна Македонија - Друштво за трговија и услуги Теледоц МК ДОО Скопје, со седиште во Загребска бр. 28-б, Центар, Скопје, Северна Македонија, чија регистрирана деловна активност е - Други истражувања и експериментален развој во природните техничките и технолошките науки.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

Проф. д-р Владимир Наумовски